

<b>Име на проект:</b> <b>Project name:</b>	<b>„Поддршка во имплементација на Стратегијата за Ромите“</b> <b>“Support to the implementation of Roma Strategy” (Service Contract No.2010/258-484)</b>	
<b>Вредност на донацијата/ Donor budget in €/\$/MKD</b>	595,800.00 €	
<b>Вид на донација/Kind of Donation</b>	Техничка поддршка: Советодавна поддршка на политичко и техничко ниво (договор за услуги) Technical Assistance: Policy and technical advice (Service Contract)	
<b>Донатор/Donor</b>	Програма на ЕУ – Поддршка при транзиција и институционална надградба (ИПА компонента 1) – Национална програма 2008 EU Programme - Transitional Assistance and Institutional Building (IPA Component I) - National Programme 2008	
<b>Времетраење</b>	17.06.2011 – 16.07.2012	
<b>Кус опис (проектна цел, специфични цели, активности и резултати) Short description (project goal, specific objectives, activities and results)</b>	<p>Главната цел на проектот е да се зајакне институционалниот капацитет на структурите за координација за имплементирање на Националната стратегија за Ромите и Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015, во однос да се придонесе кон подобрување на ситуацијата со Ромите во земјата.</p> <p>Целите на проектот се:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да се обезбеди градење на капацитетите и организациски развој на институциите кориснички (на национално и локално ниво), вклучувајќи го развојот на човечките ресурси и зајакнување на раководството за да обезбеди ефективна имплементација на Стратегијата за Ромите и Декадата за вклучување на Ромите;</li> <li>- Да се поддржи дизајнот, имплементацијата, следењето и оценката на локалните планови за акција и приоритетните акции (вклучувајќи ги акциите за мобилизирање на ресурсите).</li> </ul> <p>Проектните активности се фокусирани на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Зајакнување на оперативните координативни структури н обете, национално и општинско ниво, за имплементација на Стратегијата за Ромите;</li> <li>- Поддршка за имплементација на акционите планови со фокус на локалните планови за акција.</li> </ul>	<p>The overall project goal is to strengthen the institutional capacity of the co-ordination structures for implementing the National Strategy for Roma and the Decade for Roma Inclusion 2005-2015, in view to contribute to improvement of the situation of Roma in the country.</p> <p>The project purposes are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- To provide capacity building and organizational development of the beneficiary institutions (at national and local level), including human resources development and strengthening the managerial to ensure effective implementation of the Roma Strategy and the Decade for Roma Inclusion;</li> <li>- To support the design, implementation, monitoring and evaluation of the local action plans and the prioritized actions (including resource mobilization actions).</li> </ul> <p>The project activities are focused on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strengthening the operational coordination structures at both national and municipal levels for implementing the Roma Strategy;</li> <li>- Support of the implementation of Action Plans with a focus on local action plans.</li> </ul>
<b>Одговорно лице за контакт/ Responsible contact person</b>	Мабера Камбери, Раководител на сектор/ Mabera Kamberi, Head of Department E-mail: <a href="mailto:MKamberi@mtsp.gov.mk">MKamberi@mtsp.gov.mk</a> Огњан Друмев, Проектен менаџер / Ognjan Drumev, Project Manager E-mail: <a href="mailto:ODrumev@mtsp.gov.mk">ODrumev@mtsp.gov.mk</a>	
<b>DAC 5 CODE</b>	<b>CRS CODE</b>	<b>Опис / Description</b>
150	15160	Човекови права / Human Rights